

20131102690

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 39s од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013) член 46 и член 77 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.7.2013 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ПО ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 138/2008 и 91/2009) членот 8 се менува и гласи:

„Во извршувањето на работите од членот 7 на овој правилник, Агенцијата постапува согласно одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување кои се однесуваат на заштитата на правата на членовите и пензионираниите членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.“

Член 2

(1) Во член 9 ставот (2) се менува и гласи:

„Бројот на членови и пензионирани членови, кои се распределуваат во секој задолжителен пензиски фонд, се определува според приносот во номинален износ на задолжителниот пензиски фонд и висината на надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд, преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од Агенцијата, со користење на следната формула:

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.7 * \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j}, \text{ во случај кога сите } R_i > 0$$

односно,

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.7 * \frac{R_i + |R_{\min}| + 0.01}{\sum_{j=1}^n (R_j + |R_{\min}| + 0.01)}, \text{ во случај кога постои } R_i \leq 0$$

каде $i = 1, \dots, n$

P_i е пондер за задолжителниот пензиски фонд i

n е број на задолжителни пензиски фондови

N_i е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со задолжителниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец

R_i е остварен принос во номинален износ на задолжителниот пензискиот фонд i со состојба на последниот ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номинален износ се пресметува за сите месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за R_i се зема просекот од приносите во номинален износ на постојните задолжителни пензиски фондови.

$R_{\min}$ е минималниот остварен принос во номинален износ од сите задолжителни пензиски фондови ($R_{\min} = \min(R_i)$).

(2) Во ставот (3) по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

(3) Ставот (4) се менува и гласи:

„Бројот на членови и пензионирани членови, кои се распределуваат во секој доброволен пензиски фонд, се определува според приносот во номинален износ на доброволниот пензиски фонд и висината на надоместокот од уплатените придонеси што го наплатува друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд, преку пондер определен од Агенцијата и на датум определен од Агенцијата, со користење на следната формула:

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_j}} + 0.7 * \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j}, \text{ во случај кога сите } R_i > 0$$

односно,

$$P_i = 0.3 * \frac{\frac{1}{N_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{N_{ji}}} + 0.7 * \frac{R_i + |R_{\min}| + 0.01}{\sum_{j=1}^n (R_j + |R_{\min}| + 0.01)}, \text{ во случај кога не постои}$$

каде $i = 1, \dots, n$

P_i е пондер за доброволниот пензиски фонд i

n е број на доброволните пензиски фондови

N_i е надомест од придонеси наплатуван од друштвото што управува со доброволниот пензиски фонд i во текот на претходниот месец

R_i е остварен принос во номинален износ на доброволниот пензискиот фонд i со состојба на последниот ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи помалку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номинален износ се пресметува за сите месеци за кои фондот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за R_i се зема просекот од приносите во номинален износ на постојните доброволни пензиски фондови.

$R_{\min}$ е минималниот остварен принос во номинален износ од сите доброволни пензиски фондови ($R_{\min} = \min(R_i)$).

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1110/4
1 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.